

Неделна тема	Плодови на есента
Содржина на денот	Јаболко зрело
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Анета Ивановска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор за физичко растојание во градинка со другарите (слика 1). Постојано миење на раце и миење на овошјето и зеленчукот пред да се конзумира.
Активности	<p>Разговарајте со детето за есента и за тоа колку слатки плодови ни подарува. Објаснете му на детето колку е важно во организмот да се внесува овошје и зеленчук, колку се потребни витамините за нашето здравје.</p> <p>Одберете неколку јаболки, измијте ги и ставете ги во чинија да може детето да ги набљудува. Подадете му во рака едно јаболко и поттикнете го да го именува и да му ја кажува бојата.</p> <p>Одберете удобно катче во Вашиот дом, седнете со детето и усвојувајте ја стихотворбата „Есенско овошје“ (слика 2). Прочитајте му ја неколку пати, потоа охрабнете го да ја повторува строфа по строфа, се додека има интерес.</p> <p>Играјте со детето една интересна игра. Земете неколку јаболки од чинијата ставете ги во блендер и ќе добиете вкусна каша полна со витамини (слика 3). За сето ова време детето нека биде покрај Вас, да ве следи. Понудете му ја кашата да ја изеде.</p>